



MOTOROLA HINT QA30

По шпекулациите кои веќе извесно време кружат, "Motorola" и официјално го претстави својот нов телефон, со целосен назив Motorola Hint QA30, како и официјалните фотографии. Еве ги и техничките карактеристики: дисплеј со големина од 2,5 инчи; QVGA резолуција; приказ на 65K бои; камера со резолуција од 2 мегапиксела; меморија: 256 MV ROM, 128 MV RAM, MicroSD слот за картичка до 8GB; QWERTY тастатура; 3,5 мм аудио приклучок; USB 2,0; e-mail; IM. Трајноста на батеријата е 4,5 часа во разговор или 15 дена во режим на мирување.



R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *R-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добеното CD и во завршување на процедурата за неговото инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *R-Регистарот*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD на крајот на 2005 година* со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **R-Регистар** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги развртнува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, вочнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на доадева предност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и лавокот на имот. *Специјалното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. *R-Регистарот* е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Вие се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

R-Регистарот е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

R-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ги добивате сите податоци со одмајред дадена шифра.

Користете ја нашата вебстраница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА = **МУЛТИМЕДИЈАЛЕН CD-а**
1 R-РЕГИСТАР + **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со доволно,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 R-Регистар со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

NOKIA 6260 SLIDE

Новата Nokia 6260 slide може да се пофали со Wi-Fi, GPS, дисплеј со резолуција од 320 x 240 пиксели и 5 мегапикселна камера со Carl Zeiss оптика. Nokia 6260 slide го има позајмено истиот конзервативен изглед од 6XXX



серијата (Nokia 6600 slide и Nokia 6210 Navigator). Очигледно, недостатокот на идеи за оригинален дизајн не е присутен само кај Sony Ericsson. Сепак, може да се каже дека Nokia 6260 slide е најдоброто нешто кое му се случило на Nokia S40 семејството. Nokia 6260 slide има дисплеј со големина од 2,4

инчи и 16М бои, со резолуција од 320 x 480 пиксели (HVGA). Како што веќе спомнавме во воведот, има и вграден GPS приемник. Камерата со резолуција од 5 мегапиксели има автоматски фокус но, за жал, снима видео само со 15 фрејма во секунда во VGA резолуција, како и повеќето С40 уреди од средната класа. На располагање се 200МВ внатрешна меморија и слот за microSD картичка со поддршка до 8GB.

DUNHILL - USB MEMORY STICK



"Dunhill" направи единствен USB memory stick како дел од на-

мерата да се присутни и во иновациите на модерната технологија. Dunhill Black Diamond USB memory stick е од посебно обработено сребро, украсен е со 272 брилијанти, а неговиот капацитет е 8 GB. Се разбира, кој може и сака, ќе го најде само во продавниците на "Dunhill".

NOVATEX-SKOPJE



СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk